



Претседател на Секцијата на млади е Лидија Насковска

Досегашни претседатели на секцијата беа Радојка Хелман Денковска и Ирена Смиљановска. Секцијата на млади е основана со одлука на Советот на ССМ, на седницата одржана на 24 јануари 2002 година, како работно тело на Советот.

Според “Акционата програма 2011 – 2016 година“, усвоена на Втората конференција, Секцијата на млади ја продолжува својата активност околу: прашањата од општествениот и економскиот живот што се посебно значајни за положбата на младите луѓе, едуцирањето на младите, зголемување на влијанието и учеството во промените што значат социјална инклузија и интеграција во општеството.

Секцијата на млади ќе се фокусира на следните области:

1. Пристап до образование на сите млади луѓе;
2. Подобрување на преодот од училиште до вработување;
3. Ангажирање за отворање нови, подобри места за младите луѓе;
4. Ангажирање за посигурни и поздрави услови за работа;
5. Организирање кампањи за зачленување на младите во синдикатите;
6. Станбена политика за младите луѓе;
7. Учество во донесувањето на закони и во нивната измена.

Синдикатите мора да најдат начини за приближување на младите, со цел да дознаат повеќе за нивните проблеми и потреби и за нивните очекувања од синдикатите.

Според Програмата потребни се програми за приближување до младите во последната средношколска година и на факултетите, пред преминот до вработување, исто така и до младите на работните места. За овие цели Секцијата на млади ќе презема:

- активни кампањи во средините во кои синдикатите не се традиционално присутни;
- соработка со студентски организации, со невладини здруженија и други организации;
- изработка на публикации;
- контакти со младите работници;
- информирање на младите работници за нивните права од работниот однос;
- организирање трибини со теми од интерес на младите;
- организирање културно – спортски и забавни манифестации.

Цели на дејствување на Секцијата на млади се:

- обезбедување рамноправен пристап на образование за сите млади луѓе, нивно стручно насочување, оспособување и преквалификација;
- подобрување на системот на информирање за пазарот на трудот;
- отворање специфични работни места за најмладите.

Синдикатите треба на трипартитно ниво да бараат: намалување на прекувремената работа со цел зголемување на бројот на работни места; создавање можности за поволни кредити за самовработување на младите; создавање можности за образование и

преквалификација на невработените млади, на младите кои се вработени на несигурни места, посебно на младите жени, на младите инвалиди и на младите припадници на националните малцинства.

На планот на меѓународната соработка Секцијата на млади ќе настојува да воспостави квалитетен систем за проток на информации, ќе се вклучи во “Мрежата за координација на младите од синдикатите на Средна и Источна Европа”.

Посебно е важна соработката со секциите на млади на националните синдикати, со цел размена на идеи и искуства.

ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СЕКЦИЈАТА НА МЛАДИ

член / заменик

ССМ

1. Ирена Смиљановска, Сектор за меѓународна соработка на ССМ
072/307-636 e mail: info@ssm.org.mk

2. Александар Ристовски, Правен факултет
075/454-450 e mail: alek272@yahoo.com

АГРО Синдикат

3. Марија Николовска
02/3164-846 070/213-181 e mail: alova.kocka@gmail.com

4. Николче Добрушевски, Битолска млекарница – Битола
071/214-978 e mail: nikdobrusevski@yahoo.com

СУТКОЗ

5. Ненад Рашковиќ, Топлификација – Скопје
070/558-181 070/337-556 3097703/3097600 e mail: nenoraso@yahoo.com

6. Рамадан Мифтари
076/261-382 e mail: dani xhen xhej mel@hotmail.com

УПОЗ

7. Вјолца Ејупи, Фонд на ПИОМ – Скопје
075/292-415 e mail: vjollca_ejupi@hotmail.com

8. Кристина Кичевска, Основен суд 1 – Скопје
070/338-784 e mail: malinkika@yahoo.com

ЗДРАВСТВО

9. Мирче Панев, Клиничка болница Штип
078/210-777 e mail: pmirce@yahoo.com

10. Кире Трајановски, Психијатриска болница – Скопје
075/254-754

СГИП

11. Мики Лазаревски, АД Козјак – Куманово
072/206-586

12. Елена Тримческа СО АД Бетон – Скопје
075/471-147 e mail: elenatrimcheska@yahoo.com

СТКЧ

13. Горан Тасески, Окитекс АД - Скопје
3296-235 075/449-161 e mail: plotter@okitex.net

14. Тоше Велковски, Велес 071/460-787

СИЕР

15. Далибор Апостолски СО Раде Кончар ТЕП – Скопје
e mail: daliborbmw@hotmail.com

16. Ирена Богдановска СО ОКТА – Скопје
071/649-760 e mail: skrenata@yahoo.com

СРСВМ

17. Александар Тасевски М-НАВ – Скопје Контрола на летање
075/444-367 e mail: atasevski@sskl.org.mk

18. Петре Велигденов Т-Мобиле – Скопје
070/300-014 e mail: petre.veligdenov@telekom.mk

СХНМ

19. Кристина Филева
071/482-064 e mail: kristinafileva@yahoo.com

МПС

20. Бојан Величковски
070/335-569 e mail: bojan.velickovski@yahoo.com

21. Александар Стојановски
071/342-991

ШУМАРСТВО

22. Билјана Филиповска
075/816-620 e mail: biljana_filipovska@yahoo.com

23. Стефан Блажевски
070/369-938 e mail: stef@hotmail.com

СРТ

24. Стефан Алкушовски, Подравка – Скопје
2650-134 071/228-193 e mail: delce.ilijevski@podravka.com.mk

СФДМ

25. Маја Ивановска, ЦКБ Банка – Скопје
070/774-109 e mail: maja.ivanovska@ccbanc.mk

26. Јасмина Велкова
070/624-867 e mail: jvelkova5@yahoo.com

МЕСО

27. Златко Лозановски, Висока медицинска школа – Битола
071/235-546 e mail: zlatkolozanovski@gmail.com

ГИФИХ

28. Горанчо Димитриевски Комуна – Скопје

071/311-513 e mail: ivan_pi_ki@hotmail.com

Радојка Хелман Денковска, досегашен претседател на Секцијата
075/311-323 e mail: R.H.Denkovska@helpe.gr



Президентијата на ССМ Јасна Милевиќ со младите синдикалци на Втората